



**INTEX** ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СКОПЈЕ — УЛ. „11 ОКТОМВРИ“ КУЛА 14

Чековна с-ка бр. 401-1-643  
кај Народната банка на СФРЈ — Скопје  
Телеграм „ИНТЕКС“ — Скопје  
Телекс: 51-114  
Телефон: Генерален директор 35-203, 25-142, 25-143 и  
25-146



Здружено претпријатие ИНТЕКС  
**.Македонка\***  
ПАМУЧНА ИНДУСТРИЈА ШТИП

Жиро с-ка 41400-601 при СОК  
филијала — Штип  
Телеграми: „МАКЕДОНКА“ — Штип  
Телекс: 53618 МАК.  
ТЕЛЕФОНИ: Централа 21-455 (8 линии)  
Ген. директор: 21-122  
Поштенски фах број 51



МОДНА КОНФЕКЦИЈА АСТИБО  
Чековна с-ка број 4140-601-58  
СОК — ФИЛИЈАЛА ШТИП — ПОШТЕНСКИ ФАХ  
БРОЈ 115 — телеграм „АСТИБО“ — ШТИП  
— телефон 22-777 серија  
— телекс 53-640 ЈУ АСТИБО  
53-658 ЈУ АСТИБО



**ПРВ  
НАТПРЕВАР  
НА ТЕКСТИЛНИТЕ  
РАБОТНИЦИ  
ОД МАКЕДОНИЈА**


**5 — 6 НОЕМВРИ 1976  
ШТИП**

**ПОКРОВИТЕЛИ И ДОМАЖИНИ:**

ПАМУЧНА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“ — ШТИП  
МОДНА КОНФЕКЦИЈА „АСТИБО“ — ШТИП

**ОРГАНИЗATORИ**

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СИНДИКАТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ  
ОД ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА  
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
РЕПУБЛИЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА СОЦИЈА-  
ЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА  
РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНА ТЕХНИКА НА  
МАКЕДОНИЈА  
ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИНТЕКС“ — СКОПЈЕ  
ОПШТИНСКИ СОВЕТ НА НАРОДНА ТЕХНИКА — ШТИП  
ОПШТИНСКИ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ — ШТИП  
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ОД  
ТЕКСТИЛНА СТРУКА ШТИП



**ПРВ  
НАТПРЕВАР  
НА ТЕКСТИЛНИТЕ  
РАБОТНИЦИ  
ОД МАКЕДОНИЈА**

5 – 6 НОЕМВРИ 1976  
ШТИП

Белина од Македонското поднебје



## ПОРАКА

### РАБОТНИЧКАТА КЛАСА ГИ РАЗОТКРИВА ТВОРЧЕЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ

НЕОПХОДНО Е ДА ВЛИЈАЕМЕ ВРЗ СВЕСТА НА РАБОТНИОТ ЧОВЕК ЗА ДА ГО ОСПОСОБУВАМЕ ДА СЕ ССТВАРУВА И КАКО СОЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ И КАКО САМОУПРАВУВАЧ

Како систем на нови демократски идејно-политички и општествено-економски односи самоуправувањето отвара и веќе потврдува неизмерни можности за ослободување на работничката класа и нејзиниот труд, односно за остварување на нејзините непосредни и историски интереси. Затоа, за работничката класа е најпривлечна и мобилизаторска акцијата за натамошно доизградување на самоуправниот систем, што ја водат организираните социјалистички сили предводени од Сојузот ан комунистите. Во таа акција, во тоа прогресивно движење на нашево самоуправно социјалистично општество, работничката класа сè повеќе и свесно ги разоткрива своите творечки потенцијали и своите способности да им се спротивставува на техноменаџерските и технобиронратските влијанија и на другите обиди за подредување на нејзините интереси и вредности, односно за подредување на нејзината улога во општественото производство и во општествено-економскиот развиток воопшто.

Меѓутоа, иако зад нас се многу остварени резултати, сепак тие творечки потенцијали и способности на работните луѓе сè уште не се целосно искористени и потврдени во самоуправната практика, во сенојдневната работа и во самоуправното живеење во организациите на здруженијот труд, во работните средини каде што работниците најнепосредно треба да ги остваруваат своите права, но и своите обврски, здружувајќи го трудот и здружувајќи ги истовремено и своите влијанија во одлучувањето со одговорностите и односот кон средствата за производство и процесот на производството. Работните луѓе сè уште не се целосно оспособени, во процесот на производството, остварувајќи ги своите лични и пошироки интереси, подоследно да се остваруваат и како социјалистички производители и како самоуправувачи. За тоа, навистина, има и објективни причини, и нив можеме да ги бараме во фантот што самоуправувањето не е ни краткорочен ни едноставен процес кој може лесно и за кусо време да се оствари како прантина и како наша свест. Но, надвор од тие причини што постепено ги совладуваме, сега во условите на нашиот иновиран економски систем понагласено и во конкретни видови се покажуваат и поинакви причини кои произлегуваат од субјективните приоди кон средствата за производство и кон работните задолжнjenии. Затоа ни се случува и покрај високото ниво на науките и нивната апликација во производството, и покрај постојаното инсталирање на најсовремена техника и технологија, сепак да се соочуваме и со негативни показатели во стопанисувањето. Во поголема или помала мера ова може да се однесува и за текстилната индустрија, иако таа денес, со сè она што е нејзина модерна техника и технологија и со околу 30.000 вработени, ни се покажува како најдоходовна, најакумулативна стопанска граница.

Веќе не можеме да мислим дека машините сами ќе ги решаваат проблемите на производството, дека тие сами ќе ни обезбедат сигурни и позитивни економски темпови во нашево општество. И живиот труд, трудот на работниот човек, бездруго е

еден од судбинските фактори на производството. Затоа денес како судбоносно се актуелизира прашањето: колку работниот човек сме го афирмилале како носител на целокупниот економски и политички систем во нашево самоуправно општество, и колку инсистираме јај максимално да ги вложи своите физични и умствени еспособности во производството, но, се разбира, не врз ненавий експлоататорски основи, туку врз основи на неговата позиција на индивидуален и колективен сопственик на средствата за производство, врз основи на самоуправно сфатената општествена сопственост? Од аспект на ова прашање, пред основните организации на СК и на другите општествено-политички организации и пред самоуправните органи во организациите на здружениот труд, односно пред сите нас, стои основната и мошне значајна задача да влијаеме врз свеста на работниот човек, да го оспособуваме да се остварува и како социјалистички производувач и како самоуправувач, покрај системите и со дополнителни потфати да придонесуваме тој целосно да сфати дека основната егзистенција и основната своја перспектива треба да ја гледа во општественото производство, односно во здружениот труд. Тоа бара сериозни напори, но таквите напори мора да се прават, ако сакаме работниот човек позитивно да го менува својот однос кон производството и кон средствата за производство, ако сакаме социјалистичкото самоуправување уште посилно да го поттикнува творештвото на работничката класа.

Такви напори се очевидни и во иницијативата за организирање на Првиот натпревар на текстилните работници од нашава Република, ној е замислен како смотра на самоуправувачите од текстилната индустрија, како производствена смотра на здружените производители, на која покрај стручните работни натпреварувачки дисциплини, е предвидено презентирање и на знаењата од областа на самоуправувањето и самоуправните односи. На овој натпревар не само што ќе се разменат работни искуства и вештини во ранувањето со модерната производствена техника, туку истовремено на натпреварувачите ќе им се даде можност да ги изразат производствените во работењето и ефективното користење на производствените капацитети и воопшто креативниот и самоуправниот свесен однос кон производството и средствата за производство. Тоа сенкво не има позитивен одглас кај сите работници во текстилната индустрија во нашава Република, сенкво ќе има позитивен одраз врз свеста на работниот човек воопшто, зашто натпреварувачниот дух е нешто што може лесно да се шири и во сознанијата и во желбите на луѓето. Затоа мислам дека вакви натпревари треба почесто да се одржуваат и во други стопански граници и на ниво на региони и општини, меѓу два или повеќе работни колективи, како и во самите организации на здружениот труд и во нивните погони. Тоа уште посилно ќе ги поттикнува творечките и самоуправните можности и способности на работните луѓе.

Боро Денков

Секретар на Извршниот комитет  
на претседателството на ЦК СКМ

## П О Ч Е С Е Н О Д Б О Р

### Претседател:

ДЕНКОВ БОРО, секретар на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ

### Членови:

ПОПОВ БЛАГОЈ, претседател на Извршниот совет на СР Македонија  
ВЕЈСЕЛИ ЏЕМАИЛ, претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија  
БАКАЛОВА МАРИЈА, потпретседател на Собранието на СР Македонија  
КОСЕВ СТОЈАН, претседател на Стопанска комора на Македонија  
ДОНЕВ АЛЕКСАНДАР, потпретседател на Републичката конференција на ССРНМ

АРНАУТОВСКИ МИЛЕ, претседател на Републичката конференција на Народна техника на Македонија

СТАНОЕВСКИ БЛАГОЈА, претседател на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

МАТКАЛИЕВ СТОЈАН, републички секретар за индустрија

БЛИЗНАКОВСКИ ВАНЧО, претседател на Синдикатот на работниците од индустријата и рударството на Македонија

КАНГАЛОВ ЉУПЧО, генерален директор на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип

НЕТКОВ МИХАИЛО, генерален директор на модната конфекција „Астибо“ — Штип

ЗДРАВЕВ ВАНЧО, генерален директор на Здруженото текстилно претпријатие „Интекс“ — Скопје

КАДИВКОВ РИСТО, претседател на Комисијата за развој на техничката култура меѓу текстилни работници на Народна техника на СРМ

ДАНЕВ МИХАИЛ, претседател на Собранието на општина Штип

АРСОВ ЈОРДАН, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Штип

МИЦКОВ БОРИСЛАВ, претседател на Општинската конференција на Народна техника — Штип

ПАРЧАКЛИЕВ ТОМЕ, претседател на Општинската конференција на ССРНМ — Штип

ПАПАРОВ ПАНЧЕ, претседател на Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младана на Штип

СПАСОВ ТРАЈЧЕ, претседател на Општинскиот совет на ССМ — Штип

АРСОВ АНГЕЛ, генерален директор на ОХИС — Скопје

ГОРЧЕВСКИ СТОЈАН, генерален директор на „Тетекс“ — Тетово

ДОБРЕВСКИ МИТКО, генерален директор на „Нонча Камишова“ Титов Велес

АВРАМЧЕВ КОСТАДИН, директор на „Хемтекс“

ПОПОВСКИ ВЛАДИМИР, генерален директор на „Отенкс“ — Охрид

МАТИНОВСКИ ПАНЧЕ, работник во „Тетекс“ — Тетово

КОЧИНСКИ ДРАГИ, генерален директор на „Иднина“ — Битола

КОСТОВСКИ БЛАГОЈА, генерален директор на „Прогрес“ — Скопје

КАРАКАШЕВ КОСТАДИН, директор на „Политекс“

КУЦУЛОВА, МАРКОВА ЉИЉАНА, генерален директор на „Струмичанка“ — Струмица

ПОПОВСКИ ВОИСЛАВ, генерален директор на „Биљана“ — Прилеп


ИВАНОВСКИ СТОЈКО, генерален директор на фабриката „Карпош“ — Крива Паланка

БУНДАЛЕВСКИ ИВАН, генерален директор на „Готекс“ — Гостивар

КРИФЦА ИНМЕТ, генерален директор на „Новост“

ЈОВАНОВСКИ БОРИС, генерален директор на „Киро Фетак“ — Куманово

МИЛАДИНОВ НИРО, генерален директор на „Стружанка“ — Струга



Човекот е над машината



Пред сè квалитет

## **ЗАЕДНИЧКИ ЗАФАТ**

### **ПРВ НАТПРЕВАР НА ТЕКСТИЛЦИТЕ**

Годинава во Штип се одржува првиот натпревар на текстилните работници од СРМ. Овој натпревар се одржува во годината кога, под покровителство на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито, се одбеленкува и 30 годишното постоење на организацијата Народна техника. И самото набројување на инициаторите и на организаторите на овој натпревар на текстилните работници од нашата Република укажува на значењето и на заинтересираноста за оваа средба. Организатори се: Синдикатот на СР Македонија, Синдикатот на работниците од областа на индустријата и рударството во СРМ, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Народната техника на Македонија, Општинскиот синдикален совет и Општинскиот совет на Народна техника од Штип. Домаќини на првиот натпревар на текстилните работници од СРМ се Памучната индустрија „Македонка“ и Модната конфекција „Астибо“ од Штип.

Значењето на натпреварот особено се зголемува кога се знае дека текстилната индустрија во Македонија е меѓу водечките стопански грани. Таа е распространета така што би можело да се каже дека речиси нема населено место во кое нема некој вид производство од текстил и за текстил. Освен тоа, оваа гранка вработува околу 30.000 луѓе, што претставува 30—35% од вкупно вработените во индустријата.

Сите овие околности бараат посериозен пристап и кон самото организирање на еден ваков натпревар. Квантитетот бара квалитет.

Овој републички натпревар на текстилните работници доаѓа како резултат на претходните секојдневни натпревари во самите организации на здружен труд, по работните места, таму каде што всушност и се афирмира човековиот труд и творештвото засновано врз современите достигања на науката и техниката. Производно-техничките натпревари придонесуваат за подобрување на квалитетот на производите, за подигање на работната и техничката дисциплина и за општи збогатување на трудовите теоретски и практични знаења на работниците. Покрај тоа, секоја основна организација на здружен труд е заинтересирана преку овие натпревари да се прошируваат самоуправните знаења и да се збогатуваат самоуправните искуства кај работниците.

Каква е физиономијата на овој натпревар? Во одговор на ова прашање напред треба да се рече: годинава текстилците ќе се натпреваруваат во предење, ткаење, конфекционирање и во креативност и дезенирање. Во натпреварот ќе се вклучат всушност најистакнатите работници од разните ОЗТ, кои во текот на годината покажувале и покажале најдобри резултати во производството, тана што најмногу придонеле за општиот успех на својата организација на здружен труд. Се разбира, таму тие на тој начин и се афирмирале пред својот колектив, добиле и соодветни признанија и награди. Републичкиот натпревар на тие работници им дава можност да покажат што знаат и умеат во процесот на производството и тоа во средба со текстилците од целата Република. Овој натпревар треба да одигра и значајна улога токму во таа насока за подигање на трудот како едно од основните мерила на човековите вредности одделно и на колективите нано организацији на здруженниот труд.

Една од претпоставките за поголем успех на самиот натпревар секако е и тоа ако на него дојдат до израз напорите и резултатите од освојувања на нови видови производство, како и начините и рационализаторствата за зголемување продуктивноста на трудот, штедењето, ефективноста и ефикасноста.

Во рамките на четвртата натпреварувачка дисциплина — креативност и дезенирање — ќе биде организирана изложба на репрезентативни производи од сите учесници на натпреварот. Овие производи ќе бидат оценети од за тоа формирана комисија, која ќе ги издвои најдобрите и ќе им додели соодветни признанија. Новата оваа изложба ја носи сама со себе. Тоа ќе биде првпат производите од сета текстилна индустрија во нашата Република да се најдат на едно место и да овозможат оценување, споредби. Таква новина на натпреварот носи и заедничката модна ревија, покрај ревија. Да се надеваме дека спомнатата изложба и спомнатата модна ревија, покрај развијањето на натпреварувачкиот дух внатре, во меѓусебното дејствување и афирмирање, ќе ги предиспонира и организира нашите текстилци за заеднички настапи на домашниот и на странскиот пазар. Во натпреварот ќе бидат вклучени и активности од областа на културата, забавата, фолклорот.

**Ристо Кадивков**  
претседател на Организациониот одбор

## ПОСТИГАЊА И ПЕРСПЕКТИВИ

### ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ВО СРМ

Текстилната индустрија на СР Македонија својот интензивен развој го започнува дури од 1945 година, зашто она што беше затечено по ослободувањето, слободно може да се нарече само скромен почеток, мотивиран од продорот на западниот капитал Македонија да ја претвори во колонијален извор на сировини, третирајќи ја првенствено како земјоделско-сточарска територија.

Беа затечени три тнаечници: во Скопје, опремена со разбои кои датираа од периодот 1927 и 1934 година; примитивна филенда за преработка на дел од свилените погони на подрачјето на Гевгелија, во сопственост на мала група акционери; мала тнаечница и бојацилница за свилени тнаенини и тнаенини од вештачка свила во Битола; и повеќе приватни занаетчиски дуѓани расфрлени низ градовите за производство на килими, јоргани, јамболии и сл. производи.

Нашите главни носечки текстилни капацитети се изградија непосредно по војната, во времето кое беше крстопат на старата предвоена технологија и новите современи техничко-технолошки решенија. Вистинска оптимализација и модернизација на текстилните капацитети отпачана дури во последните десетина години кога се вложени и значајни инвестициони средства за таа цел.

Според последните статистички податоци, Текстилната индустрија е застапена речиси во секое поголемо населено место, односно во 167 основни организации на здружжен труд со околу 30.000 вработени и учествува со 24,5% во индустријата на СР Македонија, а со 10,8% во стопанството на нашата Република.

По бројот на вработените текстилната индустрија спаѓа меѓу водечките граници на Републиката, а со постигнатото ниво на производство, како што може да се види од следнава табела, текстилната индустрија на СР Македонија значајно учествува во вкупното производство на текстилната индустрија на Југославија (податоците се однесуваат на 1975 год.):

	СРМ	СФРЈ	Учество
1. Памучно предено т.	17.964	109.445	16,4
2. Волнено предено т.	5.528	47.914	11,5
3. Памучни тнаенини 000 м <sup>2</sup>	43.683	375.537	11,6
4. Волнени тнаенини 000 м <sup>2</sup>	7.771	66.136	11,7
5. Трикотажа т.	1.448	20.596	7,0
6. Конфекција 000 м <sup>2</sup>	18.227	166.677	10,9

За одбележување е и тоа што текстилната индустрија во нашата Република, со усвојувањето на нови технологии во процесот на производство, го прошири асортиманот на производството и изврши преструктуирање на истото во поквалитетни производи со поголема примена на хемиски сировини и поголема финализација на производството. Кај предената од наредирани — памучни и влачени волнени, делумно гомина на чешлани предени, кај тнаенините и трикотажата на пофини производи од чешлани и текстурирани предена, кај конфекцијата на модни женски блузи, фустани, rouwитетни машки и детски кошули и машки детски костими итн.

Според остварената стапка на пораст на физичниот обем на производството, текстилната индустрија спаѓа меѓу четирите граници во Републиката кои оствариле поголема стапка на пораст од предвидената.

Ваквиот развиток придонесе поголем дел од текстилните фабрики во Републиката техничко-технолошки и економски да зајакнат и со своите квалитетни производи се пробија како на југословенскиот, така и странскиот пазар.



Полна ангажираност

Исто така, во надворешно-трговската размена на Републиката, текстилната индустрија учествува со 17,2%, а во остварениот вкупен извоз го зазема второто место (по индустријата на тутун).

Меѓутоа, ваквиот развоен пат на Текстилната индустрија во Републиката исто времено рагаше и проблеми кои првенствено беа резултат на нејзината иситнетост, со голем број мали капацитети во одделни региони во Републиката. Оттука се наложуваше потребата од долгорочно-интеграционо поврзување на средствата и здружениот труд. Така во 1968 година, по иницијатива на повеќе ОЗТ од памучната текстилна индустрија и општествено-политичките форуми, се создаде Здруженото претпријатие „ИНТЕКС“, кое денес здружува околу половина од вработените во текстилната индустрија на СРМ. Здруженото претпријатие „ИНТЕКС“ од своето постоење до денес постигна видни резултати во унапредувањето на производството, како и модернизација и оптимализација на постојните капацитети.

За одбележување е и интеграционото поврзување што го остварија Здруженото претпријатие „ИНТЕКС“ и Органско-хемиската индустрија „ОХИС“, основајќи две работни организации „ХЕМТЕКС“, за производство на синтетично полиестер влакно и „ПОЛИТЕКС“, за преработка на полиестерското влакно.

Појдовните начела за натамошниот развој на текстилната индустрија во Републиката, мораат да се базираат врз сегашната нејзина положба и нејзиното место и улога во сегашниот и утрешниот развиток на нашето стопанство во целина, како и врз светските тенденции на развојот на текстилната индустрија во целина. Текстилната индустрија мора да го следи развојот на современата текстилна технологија и природниот закон на порастот на потрошувачката на текстилни производи, како резултат на порастот на населението и животниот стандард.

Исто така, супституцијата на увозните текстилни сировини со домашни синтетички и природни сировини се налага како неминовна потреба, како и натамошно проширување на производството и постиганье на што поголема негова финализација. Сегашните големи текстилни капацитети кои се наоѓаат, по правило, во големите градови, својот развој треба да го темелат врз што поголема модернизација и автоматизација на постојниот процес, развивајќи ги кај себе развојните маркетинг и слични функции, а потребата од пораст на физичниот развој на производството да го базираат врз принципот на дисперзија во неразвиените подрачја и помалите места, градејќи одделни погони со специјализирано производство.

Врз основа на постојните капацитети и оние во градба, во 1980 година се очекува да се постигне следното ниво на производство во некои поважни производи:

Един. м.	1975	1980	стопа на пораст
1. Памучно предено т.	17.964	23.070	128
2. Волнено предено т.	5.528	8.000	145
3. Памучни ткаенини 000 м <sup>2</sup>	43.683	66.200	152
4. Волнени ткаенини 000 м <sup>2</sup>	7.771	10.800	139
5. Трикотажа т.	1.448	2.560	178
6. Конфекција 000 м <sup>2</sup>	18.227	27.000	148

Според предвидените стапки на пораст на физичкиот обем на производството се очекува текстилната индустрија на Македонија да го задржи истото место како и досега во развојот на нашата Република.

**Здравев Ванчо**  
генерален директор на Здруженото текстилно претпријатие „ИНТЕКС“ — Скопје

За младоста нема производствени тајни



## ПРОГРАМА

### НА ПРВИОТ НАТПРЕВАР НА ТЕКСТИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СР МАКЕДОНИЈА ШТИП, 5—6 НОЕМВРИ 1976 ГОДИНА

Петок, 5. XI. 1976

9,00 часот — **ПРИСТИГНУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ** (во Училишниот центар за образование на кадри од текстилна струка во Штип)

10,00 часот — Состанок со водачите на екипите и членовите на жири- комисиите (во Училишниот центар за образование на кадри од текстилната струка во Штип)

11,00 часот — **ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА НАТПРЕВАРОТ** — тестирање (во Училишниот центар за образование на кадри од текстилната струка во Штип)

12,00 часот — Отворање на изложби на производи од учесници на натпреварот

14,00 часот — **ПОЧЕТОК НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ НА НАТПРЕВАРОТ:** за ткаење и предење (во Памучната индустрија „Македонка“ во Штип) за конфекционирање (во Модната конфекција „Астибо“ во Штип)

16,00 часот — **СЕДНИЦА НА СОБОРОТ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА** (во Развојниот центар на Модната конфекција „Астибо“, спроти Педагошката академија во Штип)

17,00 часот

— Посета на изложбата за фотографија на тема: „Човек и текстил“ (во Уметничката галерија — Безистен во Штип)

20,00 часот

— **МОДНА РЕВИЈА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ОД СРМ** (во Модната конфекција „Астибо“ во Штип)

Сабота 6. XI. 1976

8,00 часот

— **СЕДНИЦА НА ПОЧЕСНИОТ ОДБОР НА ПРВИОТ НАТПРЕВАР НА ТЕКСТИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СР МАКЕДОНИЈА** (во салата на Работничкиот совет на „Македонка“ — Штип)

8,30 часот

— Полагање на венци пред споменикот на Револуцијата во Штип

9,00 часот

— **СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ПРВИОТ НАТПРЕВАР НА ТЕКСТИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД СР МАКЕДОНИЈА** (во Памучната индустрија „Македонка“ во Штип)

9,30 часот

— **ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА НОВИОТ ПОГОН ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ТКАЕНИНИТЕ** (во Памучната индустрија „Македонка“ во Штип)

10,00 часот

— Натпревари на текстилците  
— **КУЛТУРНО-ЗАБАВНА ПРОГРАМА НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИТЕ ДРУШТВА** од текстилните комбинати во СР Македонија и објавување на резултатите од натпреварот (во салата на кино „Култура“ во Штип)



Врти, врти, вретено . . .

#### СЕ ПОВЕЌЕ МЛАДИ ТЕКСТИЛЦИ

Директорот на Училишниот центар за образование на кадри од текстилна струка во Штип, Методи Трпеков, во еден подолг напис го обработува 30 годишниот јубилеј од постоењето на текстилните училишта во Македонија. Во написот, на едно место се вели:

„Денеска во Училишниот текстилен центар се школуваат 1.170 редовни ученици и прену 1.300 вонредни, разврстени во следните насоки: предачка, ткаачка, облагородувачка, конфекциска и трикотажна.

Наставниот кадар во споредба со претходните периоди е квалификационо значително подобар: од вкупно 54 наставници 34 се со високо образование, 14 со више и 6 со средно образование.

Ваквата структура на постојниот наставен кадар гарантира квалитетно оствручување на кадрите од степенот за занимање за техничари, кои можат да се носат со проблемите за осовременување на наставата и нејзиното функционално сообразување според новата технологија и производството, и во ефикасното реагирање на новините што ги носи новата техничко-технолошка и научна мисла“.

Денес за утре од училишниот текстилен центар — Штип



#### ГРАДОТ ДОМАЈИН — ШТИП

#### НАЈГОЛЕМ ЦЕНТАР НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ВО СРМ

Општината Штип во досегашниот развој достигна такво ниво на стопански и општествен развој, со што се создадени солидни материјални и општествено-економски основи за понатамошен побрз и поскладен развој на производствените сили и производствените односи на самоуправна основа.

Градот Штип најдојќи се на трометето меѓу трите природни целини Овче Поле, Брегалничката и Криволакавичката котлина во својата историја бил не само географско средиште туку и сообраќајно крстопатие како на источниот дел на Републиката така и во поширокиот простор.

Повеќе пати градот доживувал успени но речиси и уништувања во бурната историја на овој дел на Балканското полуострово. Античкиот Астибо го снемало со бројните напади на разните варварски племиња по пропагањето на Римската империја.

Во текот на средниот век, Штип е пред сè тврдина на возвишиениот Исар и често ги менувал господарите.

Значајна улога и една од своите стопански кулминацији Штип достигнал за време на турското владеење во текот на 16 и 17 век кога се развил во најголема градска населба како функционален центар на едно пошироко подрачје. Низ него минувале важни трговски патишта па и самиот претставувал значаен центар. Во овој период занаетчеството било едно од најзначајните стопански дејности сè до балканските војни. Производите на штипските кондурации, казанции, грнчари, ковачи и други занаетчији можеле да се најдат на пазарите во Костур, Воден, Неврокоп, Серес, а сарачките производи дури во Елбасан, Призрен и Пеј.

Со балканските војни а потоа и со Првата светска војна, Штип доживува нагло пад во неговиот општ демографски, стопански и културен развиток.

Во периодот на Втората светска војна во градот Штип со исклучок на Монополот не бил создан друг напацитет за организирано индустриско производство. Градот тогаш броел околу 14.485 жители. Паралелно со ваквиот развој на стопанството има стагнација на развојот на образоването, културата, здравството и другите области од општествениот живот.

Непосредно по ослободувањето градот Штип и неговата поблиска околина беше неразвиено подрачје во кое доминираше занаетчеството, земјоделството и трговијата.

Првите темели на индустриско производство во Штип беа удрени по војната, со изградбата на металното претпријатие „Метална“ и памучната индустрија „Македонка“. Како резултат на брзиот динамичен развој на индустриската, воглавно текстилната, од некогашниот занаетчиски и трговски град со еснафски менталитет во работењето денес Штип израсна во современ урбанизиран град со нови урбанистички визии и со изменет начин на работа и живот на населението.

За трите изминати децении изградени се околу 7.000 нови станови, што претставува околу три четвртини од станбениот фонд на градот. Денес, под покривите на градската панорама живеат над 32.000 жители, што е за околу 20.000 повеќе отколку непосредно по ослободувањето.

Со отварањето на конфекцијата, во прво време како погон на „Македонка“, а подоцна и како самостојна организација за лесна модна конфекција „Астибо“, тек-

стилната индустрија во општината беше и стана вистински носител на целокупниот стопански и општествен развој на општината Штип.

Самиот факт што општината Штип спаѓа во редот на градските општини, со две третини градско население се додли токму на развојот на текстилната индустрија која активира голем број работносposобно население преку интензивно миграње на населението како од селските населби од општината, така и од поширокиот регион на Источна Македонија.

Во изминатиот среднорочен период општината го задржа динамичниот стопански развој така што општествениот производ растеше со реална просечна годишна стапка од 9,7%.


Во наредниот период се влегува со национален доход од околу 20.000 динари по жител и со околу 600 високо стручни кадри што отвара широки можности за натамошен развој.

Денес, во формирањето на општествениот производ на стопанството во општината, носител на развојот беше и останува индустријата која претставува 50% од вкупното стопанство на општината со доминантно учество на текстилната индустрија од 84,2% од вкупното индустриско производство на општината.

Во досегашниот стопански развој на општината од вкупните инвестиции најмногу средства секако се вложени во текстилната индустрија и тоа во памучната индустрија „Македонка“ и Модната конфекција „Астибо“ прену 90% од вложените средства во индустриската на општината се вложени во овие две организации.

Напоредо со стопанскиот развој остварен е натамошен подем и на нестопанските дејности и со тоа е обезбедена поголема општа функционалност и поврзаност на целокупниот развој на општината. Во областа на образоването проширена е материјалната основа и е зголемен опфатот на генерациите во сите степени на образоването и е подобрена образовната структура на населението и вработените. На крајот на 1975 година во предучилишното образование создадени се услови за згрижување на околу 700 деца а во основните училишта се школуваат околу 6.450 деца.

Новите модерни фабрички хали на „Астибо“



Во петте средни училишта во градот се школуваат околу 3.200 ученици а на вишите и високите школи од општината студираат околу 1.000 студенти.

Истовремено, и во областа на културата проширена е материјалната основа и се изградени или се во тек на изградба неколку објекти: регионален архив, народна и депозитна библиотека, адаптација на Народниот театар, а наскоро се очекува да отпочне и изградбата на Културниот дом со што ќе се обезбеди осовременување и модернизација на мрежата од областа на културата. Воедно е остварен натамошен развој на физичката и техничката култура во чии рамки е изграден мал спортски центар, Домот на Народна техника, новиот спортски аеродром и др.

Стопанскиот развој на општината е остварен со трајни самоуправни поврзувања и интеграција како во самата општина така и во регионот на Источна Македонија и надвор од него. На овој план најголеми зафати на интеграционо поврзување има остварено Модната конфекција „Астибо“ со отворање на астибови конфекциски погони во Македонска Каменица, Пробиштип, Свети Николе, Радовиш и Македонски Брод. Истовремено се прават напори и се подготвуваат програми за отворање на конфекциски трикотажни погони во Берово и Виница. Памучната индустрија „Македонка“ делува и работи во рамките на „Интекс“, а со пуштањето на новиот погон „Политекс“ во кругот на „Македонка“ воспоставено е деловно техничко поврзување со „Охис“ и идните предилнички капацитети во Струмица и Прилеп.

Меѓутоа, иако се постигнати видни стопански поврзувања на општината Штип со другите општини од Републиката, сепак, ни оддалеку не можеме да бидеме задоволни, со оглед на тоа што не се искористени сите можностии на стопанско поврзување и интеграција и на другите пунктови од стопанскиот развој особено до делот на Источна Македонија.

Како позначајни пунктови, на кои треба да се посвети посебно внимание од страна на општините од овој дел на Републиката кои треба да бидат предмет на општествено договорање и спогодување се:

— Натамошно ангажирање за порационално користење на системот за наводнување — Брегалница, формирање на меѓуопштинска интересна заедница за водоснабдување;

— Преиспитување на можноста за изградба на одредени капитални и високоакумулативни капацитети од областа на обоената металургија, со оглед дена регионот располага со рудно богатство и тоа: олово, цинк, бакар и др. кое ќе има такво значење што ќе претставува основа за развој на индустриската во овој регион;

— Со оглед на тоа што регионот е значаен производител на земјоделско-индустриски култури, се наметнува потребата од отварање на капацитети за преработка и финализација на овие производи;


— Имајќи го во предвид фактот дека на овој регион се присутни во секоја општина текстилни капацитети, неминовно се налага потребата од синхронизација и специјализација на производните програми за работа;

— Во рамките на текстилната индустрија се наметнува потребата од формирање на институт за текстил, кој ќе има за задача да го насочува и услидува развојот на текстилната индустрија не само во регионот, туку и надвор од него;

Како во стопанството, така и во општествените дејности на подрачјето на овој регион постои широк спектар на меѓусебно поврзување од заеднички интерес на општините на овој регион во областа на образоването, културата, здравството, социјалната заштита, судството и друго.

Михаил Данев

претседател на Собранието на општина Штип



„Македонка“ — видена од височински перспективи

## ПОКРОВИТЕЛ И ДОМАЌИН — „МАКЕДОНКА“

### **ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ПАМУЧНИ ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТИ ВО ЗЕМЈАТА**

ПИ „Македонка“, еден од петте најголеми памунчни текстилни комбинати во земјата, се наоѓа на прагот на својот голем сребрен јубилеј — 25 години од своето постоење.

Изминаа речиси двеипол децении од овој ден кога крај пустата Енова полјана во 1950 година првите геометри и градежни работници ги удрија темелите на една од најголемите текстилни фабрики во нашата Република.

Оттогаш до денес „Македонка“ беше и остана еден од главните носители на стопанските и општествените дејности (активности) во регионот на источна Македонија и општината Штип. Од пазувите на овој вреден колектив никнаа најголемиот број текстилни стручњаци, кои даваа и даваат тон во растежот и развитокот на оваа стопанска грanka во СР Македонија. Не е мал бројот на колективите чиј постанок и растеж директно е поврзан со ПИ „Македонка“ и нејзината кадровска и материјална помош. Таков е случајот со модната конфекција „Астибо“ од Штип, таачниците во Св. Николе и Берово, „Фротирка“ — Делчево итн.

Денес „Македонка“ претставува заокружен техничко-технолошки комплекс, афирмирован во целата земја и во странство.

Со своите 4.161 вработени, со годишно производство од околу 9.000 тони прега, 19 милиони метри сирови и 17 милиони метри доработени ткаенини (со перспектива веќе во наредната година, по пуштањето на новите доработувачки капацитети на ООЗТ — Облагородилница, да финализира дури и 27 милиони м. должни ткаенини), околу 5 милиони м<sup>2</sup> конфекционирана постелина, со годишен бруто продукт од околу 530 милиони динари, доход од 220 милиони динари, остаток од доходот од 20 милиони динари и просечен личен доход од 2.500 дин. ПИ „Македонка“ спаѓа во редот на врвните текстилни капацитети во Републиката и во земјата.

Голем е бројот на земјите во кои „Македонка“ се појавува како извозник. Тоа се земји речиси од сите континенти, а не споменеме само некои од нив: Швајцарија, Франција, Кувајт, Ирак, Иран, СССР, ДДР, Чехословачка, Полска и др.

Она што е мошне важно да се нагласи е фактот дека од година во година сè повеќе е присутна и соработката со земјите во развој, како и со неврзаните земји. Учество на извозот во структурата на вкупната реализација се движи и до 20%.

Ако би морале да се определиме за неколку најважни успеси во изминатите 25 години, секако ќе биде мошне тешко да се решиме за еден од многите такви во историјата на овој гигант. Сепак, ни се чини дена со најголемо задоволство би се задржале на три од нив. Според нашето длабоко уверување, тоа се успесите на планот на развојот и усвршувањето на самоуправните социјалистички односи, радикалната промена на асортиманот во полза на високоакумулативните производи и производи со повисок степен на финализација и резултатите во областа на општествениот стандард на вработените.

Има некоја длабока символика во фактот дена со изградбата на фабриката и со нејзиното пуштање во работа наедно почнува на дело да се реализира и она достоинство на нашата Револуција, кое претставува историски чин: општественото и работничкото самоуправување. Тоа за нашите работни луѓе од „Македонка“ ги надминува и монументалните фабрички постројки. Искуствата на младата работничка

класа што се калеше низ халите на „Македонка“ значеа нешто мошне длабоко и судбинско за секој работник во фабриката, но не помалку и инспирација и за другите работни колективи во градот и Републиката.

Поради сето тоа, уште своевремено се појави лозунгот, кој остана како синоним и до денот денешен за ПИ „Македонка“: САМОУПРАВНА ШКОЛА во регионот на источна Македонија“. Таа со право сè уште го носи тоа име и се гордее со него.

Во последните неколку години битно е изменета структурата на производството и благодарејќи на тоа „Македонка“ се појавува на пазарот со нови доходни производи од чешлан памук и предена од мешавина памук — синтетика, со производи од мешавина на цел — синтетика и со значително повисок степен на доделба и финализација. Зголемените средства за проширен репродукција од доходот позитивно се одрази и врз обезбедувањето на поголеми инвестициони потфати за проширување и реконструкција во предилницата за чешлано предено, во проширувањето на Облагородилницата, за реконструкција во фазата на вкрстено премотување на преденото, за реконструкција и проширување на капацитетите во услужните дејности, за изградба на погонот на конфекционирана постелина, за модернизација на ткаачките капацитети (во тек) итн.

Амбициите на овој колектив на планот на подобрувањето квалитетот на производите и зголемувањето на производството на доделени ткаенини се извонредно големи во рамките на среднорочниот план за развој, што се базира врз реалните можности на новите облагородувачки капацитети за цца 27 милиони м<sup>2</sup>, каде што освен задоволувањето на сопствените потреби, постои широк фронт и за многу услуги на други ткаачници во Републиката и пошироко.

Значајно е и тоа што во развојниот план на овој Комбинат е сè поприсутен трендот за што поголемо задоволување на потребите од репродукција, па оттуму слободно може да се каже дека „Македонка“ од година во година станува сè поголем снабдувач на познатите конфекциски куќи.

На прашањето за општествениот и личниот стандард на вработените во „Македонка“ му е посветено големо внимание. Значајни резултати се постигнали во областа на станбената политика, општествената исхрана, одморите и рекреацијата, културно-забавниот живот и другите области. Со изделувањето на средства поголеми од 50% за станбена изградба од предвидената законска основа, овој колектив во блиска иднина нема да има ниеден работник со подолг работен стаж од 20 години на кого не му е решен станбениот проблем. За станбената изградба изделувани се и додатни средства од остатокот на доходот и од продажбата на порано изградени станови. На овој начин и низ учеството во акцијата за солидарна станбена изградба во општината, „Македонка“ само во 1974 и 1976 год. има доделено над 230 станови, што претставува 61% од изградените и доделените станови во поранешниот развоен период на „Македонка“. Кон тоа би требало да се додадат и кредитите за индивидуална станбена изградба, чиј број не е мал.


Посебен третман ужива и прашањето на општествената исхрана на вработените, каде што со проширување и модернизација на капацитетите во работничките ресторани за општествена исхрана е обезбеден бесплатен топол оброк за сите вработени во фабриката.

Грижата за рекреација и одмор на работниците е на високо ниво. Секоја година, по традиција, се организира заедничко користење на годишните одмори под мошне поволни услови во хотелот „Македонка“ (собственост на овој колектив) во Стар Дојран, со капацитет од 92 легла, на море, планина, бањи итн.

Во рамките на напорите за подобрување стандардот на вработените во „Македонка“ спаѓа и учеството во изградбата и проширувањето на објектите за згрижување на децата, за ленување и општото подобрување на условите за живот во општината. Тука треба да се додаде и посебната грижа и помош за школување на високите школи на децата на сите работници со пониски лични доходи и многу други форми во областа на општествениот и личниот стандард на вработените во ПИ „Македонка“.

**Љупчо Канголов**  
генерален директор на „Македонка“

Илјадници нишки се слеваат во еден тек



Убав спој на младоста и современото облекување



**ПОКРОВИТЕЛ И ДОМАЌИН — „АСТИБО“**

**ЗНАЧАЕН ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ  
НА ЛЕСНА КОНФЕКЦИЈА**

„Астибо“ како самостојна работна организација е формирана кон крајот на 1967 година. Тогаш „Астибо“ имаше една фабрика со 380 работници и вкупен приход од 7,2 милиони динари. Оттогаш „Астибо“ се развива со енормни стапки на пораст. Во текот на оваа година оваа работна организација во својот биланс ќе забележи стопати поголем вкупен приход. Тоа се постигања со кои се гордеје оваа работна организација.

Модната конфекција „Астибо“ е организација на здружен труд конституирана од 8 основни организации на здружен труд и 3 заедници на заедничките служби. Во семејството на „Астибо“ влегуваат:

„Солидарност“, ООЗТ со 780 вработени и со асортиман на машна лесна конфекција наменета исклучиво за странските пазари.

„Астибијана“, ООЗТ со 650 вработени со асортиман на женска и детска лесна конфекција наменети за југословенскиот и странскиот пазар.

„Младост“, ООЗТ со 700 вработени и асортиман на машна конфекција наменета за домашниот и странските пазари. Оваа организација на здружен труд е конституирана од 5 единици на здружен труд во Штип, Радовиш, Пробиштип, Македонска Каменица и Македонски Брод.

„Машка програма“, ООЗТ со 250 вработени, асортиман на машна лесна конфекција наменета исклучиво за југословенскиот пазар.

„Егзотик“, ООЗТ со 150 вработени со асортиман на машки, женски и детски прибор за капење, наменет за домашниот и странските пазари.

„Галаксија“, ООЗТ со 40 вработени и со асортиман на вратоворски и шалови.

„Астибо-Комерц“, ООЗТ со 120 вработени. Неговата основна дејност е мало-продажба на „астибовите“ производи прену сопствени продавници. „Астибо-Комерц“ има сопствени продавници на територијата на СР Македонија, СР Србија, СР Босна и Херцеговина и САП Косово.

Модната конфекција „Астибо“ како организација на здружен труд е конституирана и од Заедница на општи служби, Заедница на маркетинг и Заедница за производни дејности.

Во Модната конфекција „Астибо“ има вкупно 3.200 вработени. Таа располага со производствен асортиман на: машки кошули, машки пицами, вратоворски, шалови и машки напечки прибор, женски блузи, фустани, сукни и костуми, женски напечки прибор, детски кошули, пицами и блузи, сукни, фустани, костуми и детски прибор за капење.

Од вкупниот асортиман на „Астибо“ 60% се извезува а 40% се пласира на југословенскиот пазар. Своите производи „Астибо“ ги извезува во: СР Германија, Белгија, Холандија, Франција, Шведска, СССР, Полска и Унгарија. Од вкупниот југословенски извоз во 1975 година „Астибо“ учествуваше со 1%. „Астибо“ претставува најголема југословенска извозна конфекција во кошули, бидејќи од вкупниот извоз на кошули од Југославија една третина се произведуваат во „Астибо“.

„Астибо“ претставува модерна и клавитетна конфекција. За неа има добиено низа признанија, дипломи и златни коштути. Меѓу другото, „Астибо“ е добитник на наградата „1 Мај“ на Стопанската комора на Македонија за посебни производствено-економски остварувања, а „8 ноемвришката“ награда, на градот Штип за 1970, 1971, 1972 и 1974 година ја има добиено за исклучителни достигнувања во стопанисувањето.



На пат кон целиот свет — погон пакувална

„Астибо“ е добитник на три златни коштути, најголемо признание на Белградскиот саем. Има освоено признанија и медали на саемите во Љубљана, Сарајево и низа други стопански манифестации. Асоцијацијата на клубовите на самоуправувачите на „Астибо“ минатата година му додели повелба со златна плакета, а неодамна на Белградскиот саем на модата за 1976 година, Астибо ги освои следниве високи признанија: „Златно лане“ — највисоко признание за детска конфекција, диплома за женски фустан со марама од чиста свила, диплома за машка кошула и признание на жири на млади потрошувачи за машка кошула од сомот.

Името на Модната конфекција „Астибо“ е мошне симболично. Астибо е античко име на градот Штип. Денес името „Астибо“ е познато по пазарите на Југославија и во повеќе земји во светот. Ова име му припаѓа на еден работен колектив кој постигнува се позначајни остварувања.

Всушност, нема тајни во подемот на „Астибо“. Зад овој подем стои човекот самоуправувач, кој се наоѓа зад машините, во креаторските бироа, за компјутерот. Овој човек самоуправувач, современ производител, придонесе „Астибо“ да претставува денес една од најголемите југословенски фабрики на модната конфекција во групацијата на таканаречената лесна конфекција, една од трите најголеми текстилни фабрики во Македонија и една од десетте најголеми индустриски организации во оваа Република.

Човекот производител, човекот самоуправувач, кој придонесува за подемот на „Астибо“, се заложи во овој работен колектив да се внесат иновации во материјалното и моралното вреднување на трудот. Самоуправувачите на „Астибо“ сметаат дека правилна и доследна распределба на резултатите на трудот не е само материјалниот, туку и моралниот стимуланс на производителот. „Астибо“ големо внимение им посветува на материјалните стимуланси на производството. Но, им посветува внимание и на моралните. Така, во „Астибо“ се афирмира идејата за ударништво. Се поголемиот број на ударници на „Астибо“ ја водат борбата за поголема продуктивност на трудот. Во самоуправниот договор за стекнување и распределба на доходот, личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка е внесена посебна точка што го регулира начинот за прогласување на ударници. Најновите ударници на „Астибо“ ќе бидат прогласени за време на Првиот натпревар на текстилните работници од Македонија, што ќе се одржи во погоните на „Македонка“ и „Астибо“.

„Астибо“ голема грижа им посветува и на животните и работни услови на вработените. Доделени се 150 станови за работници со послаба материјална положба. До крајот на 1980 година стамбената политика е ангажирана на секој работник да му се додели стан.

Изграден е фабрички ресторант со дневен капацитет од 400 оброка. Исхраната е бесплатна за сите вработени.

Меѓу акциите со пошироко општествено значење спаѓа и акцијата „Детски динар“. Таа е наменета за изградба на детска градинка и амбуланта во кругот на фабриката. Работниците по пат на солидарност одделуваат средства, еднодневна заробувачка, во „солидарна сабога за детски динар“.

Децата на вработените од основните училишта бесплатно добиваат комплет учебници. Децата на вработените што сакаат да студираат можат да ја користат бенефицијата за кредитирање, без обврска кога ќе ги завршат студиите да станат во работен однос во „Астибо“ и без обврска на кој фанулет или виша школа сакаат да студираат.

Сите овие и многу други податоци говорат дека Модната конфекција „Астибо“ е колектив кој се потпира на сопствените сили. Самоуправувањето во овој колектив придонесе да се поттикнува творечкиот потенцијал на работниците и сето она што е сврзано за поголема продуктивност, економичност и експанзивност.

Во „Астибо“ се е свртено кон пазарот. И во иднина ќе јакне производството на подоходовните асортименти, пред се во производството на женска, машка и детска конфекција, како и спортска конфекција.

„Астибо“ има здогледувања, до 1980 и 1985 година, овие здогледувања беа направени уште пред неколку години. Тие сега се надополнуваат. Најбогат патишта за осетно јакнење на производството на подоходовните асортименти.

Судејќи по се „Астибо“ својот иден развој уште повеќе ќе го темели на дислокација на капацитетите. Со тоа во практика ќе придонесува да се развиваат некои сеуште недостатно развиени подрачја. Новите инвестициони зафати ќе придонесат за јакнење на пазарните претпоставки, трговската мрежа, фондовите.

Така „Астибо“ ќе стане уште посовремена работна организација, со современа организација на трудот и модерна технологија на производството, со натамошно зголемување на продуктивноста која, сепако, го достигна европското ниво.

Михаило Нетнов  
генерален директор на „Астибо“



Од тука тргнуваат новите модни креации: погон шивална на „Астибо“



Пријатен одмор

## ПОКАНЕТИ ОЗТ

### **ПРОИЗВОДСТВЕН НАТПРЕВАР НА НАЈДОБРИТЕ ТЕКСТИЛЦИ**

На 5 и 6 ноември во погоните на „Македонка“ и „Астибо“ ќе се најдат речиси претставници од целата текстилна индустрија на СР Македонија.

Тоа ќе биде средба на работничката класа, од непосредното материјално производство, на најдобрите производители меѓу 30.000 текстилни работници од Републиката, (предилци, ткајачи и конфекциски работници).

Приредувачкиот одбор им упати покана за учество на Првиот натпревар на текстилните работници на овие организации на здружениот труд:

#### **Од памучната индустрија:**

ПАМУЧНА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“ — ШТИП

ПАМУЧНА ПРЕДИЛНИЦА „СТРУМИЧАНКА“ — СТРУМИЦА

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „БИЉАНА“ — ПРИЛЕП

ФАБРИКА ЗА ДЕКОРАТИВНИ ТКАЕНИНИ „КАРПОШ“ — КРИВА ПАЛАНКА

ФАБРИКА ЗА ДЕКОРАТИВНИ ТКАЕНИНИ „ДЕКОРТЕКС“ — РАДОВИШ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „ФРОТИРКА“ — ДЕЛЧЕВО

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „МИРКА ГИНОВА“ — СКОПЈЕ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „МАЛЕШЕВКА“ — БЕРОВО

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „СНИТЕКС“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „ГОТЕКС“ — ГОСТИVAR

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „ЕДИНСТВО“ — СКУДРИЊЕ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „БРАТСТВО“ — РОСТУШЕ

#### **Од текстилната индустрија:**

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ „ТОДОР ЦИПОВСКИ — МЕРЦАН“ — ТЕТОВО

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ „БИТОЛТЕКС“ — БИТОЛА

#### **Од свиларската индустрија:**

СВИЛАРСКИ КОМБИНАТ „НОНЧА КАМИШОВА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

СВИЛАРА „ИЛИНДЕН“ — БИТОЛА

#### **Од трикотажната индустрија:**

ФАБРИКА ЗА ТРИКОТАЖА, ЧОРАПИ И ТЕКСТУРИРАНО ПРЕДИВО „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ — СКОПЈЕ

ФАБРИКА ЗА ПАМУЧНА, ВОЛНЕНА И СВИЛЕНА ТРИКОТАЖА „СТРУЖКАНКА“ — СТРУГА

ФАБРИКА ЗА ТРИКОТАЖА И КОНФЕКЦИЈА „КИРО ФЕТАК“ — КУМАНОВО

ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА

ФАБРИКА ЗА ДЕТСКА ТРИКОТАЖА „КАВАДАРКА“ — КАВАДАРЦИ

ФАБРИКА ЗА ТРИКОТАЖА „ТРИКО“ — ВИНИЦА

#### **Од текстилната индустрија:**

ИНДУСТРИЈА ЗА ТЕПИСИ „НОВОСТ“ — ДЕБАР

МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ  
„ГОБЛЕНКА“ — ДЕЛЧЕВО

**Од конфенциската и останала индустрија:**

МОДНА КОНФЕКЦИЈА „АСТИБО“ — ШТИП

МОДНА КОНФЕКЦИЈА „ПРОГРЕС“ — СКОПЈЕ

ИНДУСТРИЈА ЗА ТЕКСТИЛНА И КОЖНА КОНФЕКЦИЈА „ИДНИНА“ — БИТОЛА

ОХРИДСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „ОТЕКС“ — ОХРИД

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ГЕРАС ЦУ НЕВ“ — СТРУМИЦА

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „СОЛИДАРНОСТ“ — ПРИЛЕП

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ЕДИНСТВО“ — ТЕТОВО

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ПАРТИЗАНКА“ — ДЕЛЧЕВО

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ПРОЛЕТЕР“ — ГОСТИVAR

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ВАТЕКС“ — ВАЛАНДОВО

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ЕЛЕГАНТ“ — ГЕВГЕЛИЈА

ФАБРИКА ЗА КОНФЕКЦИЈА „ПРОЛЕТЕР“ — КОЧАНИ

Ф-КА „ВЕЛУРФЛОК“ — СКОПЈЕ

Ф-КА „МАКЕДОНИЈАСПОРТ“ — СКОПЈЕ

Ф-КА „НЕТЕКС“ — НЕГОТИНО

Ф-КА „ВИНКА“ — ВИНИЦА

Ф-КА „СЛОГА“ — СКОПЈЕ

Ф-КА „22 ДЕКЕМВРИ“ — СКОПЈЕ

Ф-КА „НАШЕ ДЕТЕ“ — СКОПЈЕ

Ф-КА „ИЛИНДЕНКА“ — КРУШЕВО

**Од асоцијациите:**

„ИНТЕКС“ — СКОПЈЕ

„МАНОТЕКС“ — СКОПЈЕ

„МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ“ — СКОПЈЕ

**Производители на текстилни суровини:**

„ОХИС“ — СКОПЈЕ

„ЈУГОПАМУК“ — СТРУМИЦА



## ПРИРЕДУВАЧКИ ОДБОР

КАДИВКОВ РИСТО, претседател — претседател на Комисијата за развој на техничката култура меѓу текстилни работници на Народна техника на СРМ  
КАНГАЛОВ ЉУПЧО, п. претседател — генерален директор на „Македонка“ Штип  
НЕТКОВ МИХАИЛО, п. претседател — генерален директор на „Астибо“ Штип  
МИЦКОВ БОРИСЛАВ, п. претседател — претседател на Општинската конференција на Народна техника Штип  
НИКОЛОВСКИ БЛАГОЈА, секретар — секретар на Конференцијата на Народна техника на Македонија

### Членови:

БРАШНАРОВ ВАНЧО, директор на сектор за развој во Памучната индустрија „Македонка“ — Штип  
ШАЛЕВ КИРО, заменик на генералниот директор на Модната конфекција „Астибо“ — Штип  
ЗЕНДЕЛОВ НИКОЛА, претседател на Општинската конференција на ССММ — Штип  
НАУМОВ ДУШКО, заменик секретар на Општинскиот комитет на СММ — Штип  
САМОНИКОВ БЛАГОЈ, секретар на Општинската конференција на ССРНМ — Штип  
ПЕРЧУКЛИЕВ ЈОВАН, секретар на Синдикатот од областа на индустриската и рударството на Македонија  
ПЛЕШКОВ КИРО, секретар на Советот на синдикатите во Штип  
ПОПОВ ТРАЈКО, в. советник во Стопанската комора на Македонија  
КОСТАДИНОВ АНГЕЛ, професор на Педагошката академија во Штип  
УСПРЦОВ РИСТО, секретар на Општинската конференција на Народна техника — Штип  
ПАВЛОВСКИ ДРАГОЉУБ, директор на ОЗТ „Предилница“ во Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мерџан“ — Тетово  
РАДЕВ НИКОЛА, директор на ООЗТ „Солидарност“ во Модната конфекција „Астибо“ — Штип  
ТАСЕВ КИРЧО, контролор на негативи во Памучната индустрија „Македонка“ — Штип  
ТРПКОВ МЕТОДИЈА, директор на Училишниот текстилен центар во Штип  
ЛАЗАРОВ ДЕЛЧО, директор на ООЗТ „Предилница“ во Памучната индустрија „Македонка“ — Штип  
ПЕТРОВ ПЕТАР, раководител на погон шивачница при Модната конфекција „Астибо“ — Штип  
ЦЕБОВ АЛЕКСАНДАР, инженер во „Полтекс“ — Скопје  
МЕАНЦИЕВ ДРАГАН, дипл. инж. во Свиларскиот комбинат „Нонча Кашикова“ — Титов Велес

ДОНЕВ ДЕЛЧО, директор на ООЗТ „Ткаачница“ во Памучната индустрија „Македонка“ — Штип  
ДАМЈАНОВСКИ ТОМЕ, стручен соработник во ССМ — Скопје  
ГИЧЕВ РАДЕ, раководител на завршното одделение во Модната конфекција „Астибо“ — Штип  
БРЕСЛИСКИ КИРО, раководител на моделарницата во „Астибо“ — Штип  
ГАРАПОВ СТАНИСЛАВ, член на Општинската конференција на Народна техника — Штип  
МИЛЕВ МЕТОДИЈА, директор на „Полтекс“ — погон во Штип  
ТАСЕВ РИСТО, раководител на фото клубот при Училишниот текстилен центар во Штип  
РАЛЕВ РИСТО, секретар на Советот за техничко воспитување на деца и младина на СРМ  
АВРАМОВСКИ ИЛИЈА, секретар на Фото сојузот на СРМ  
ДРМОВ БОРО, член на Општинската конференција на Народна техника Штип

### Проверка на изработениот предмет



**ЖИРИ КОМИСИИ**  
**НА ПРВИОТ НАТПРЕВАР НА ТЕКСТИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД  
СР МАКЕДОНИЈА**

**Централна жири комисија**

1. ПОПОВ ТРАЈКО, виши советник во Стопанска комора на Македонија, претседател
2. ДОНЕВ ДЕЛЧО, дипл. инж. — „Македонка“ — Штип, заменик претседател
3. СТАИЌ АЛЕКСАНДАР, дипл. инж. — „Македонка“ — Штип
4. ПАНЕВ ПАВЛЕ, инж. — „Астибо“ — Штип
5. ТРПКОВ МЕТОДИЈА, директор на Училишниот центар за образование на кадри од текстилна струка во Штип
6. ПАВЛОВСКИ ДРАГОЉУБ, инж. — „Тетекс“ — Тетово
7. МЕАНЦИЕВ ДРАГАН, инж. — „Нонча Камишова“ — Титов Велес

**Жири комисија за дисциплината — предење**


1. СТАИЌ АЛЕКСАНДАР, дипл. инж. — „Македонка“ — Штип
2. ЏОРЛЕВ АТАНАС, дипл. инж. — „Струмичанка“ — Струмица
3. СИМОНОВСКИ МИРКО, дипл. инж. — „Билјана“ — Прилеп
4. СВИДЕРСКИ ЈОВАН, дипл. инж. — „Битолатекс“ — Битола
5. АРИЗАНОВСКИ ЈУГОСЛАВ, инж. — „Тетекс“ — Тетово

**Жири комисија за дисциплината — тначење**


1. ДОНЕВ ДЕЛЧО, дипл. инж. — „Македонка“ — Штип
2. АНГЕЛОВСКИ ВАНГЕЛ, инж. — „Тетекс“ — Тетово
3. ДАМЈАНОВ ГОРЃИ, дипл. инж. — „Нонча Камишова“ — Титов Велес
4. ВЕЛИЧКОВСКИ СТОЈАН, инж. — „Карпош“ — Крива Паланка
5. СТОЈАНОВА БЛАГОРОДНА, инж. — „Малешевка“ — Берово

**Жири комисија за дисциплината — конфенционирање**

1. ПАНЕВ ПАВЛЕ, инж. — „Астибо“ — Штип
2. РИСТЕВСКИ ТРАЈКО, инж. на конф. — „Отекс“ — Охрид
3. НОВАЧЕВ ИЛИЈА, инж. — „Прогрес“ — Скопје
4. РАШКОВИЌ МИЌО, инж. — „Киро Фетак“ — Куманово
5. СТАМАТОВСКИ КРСТО, инж. — „Единство“ — Тетово



„Македонка“ — Македонка  
— ткаачка



Непресушна река на белина

## КРИТЕРИУМИ

### **ПРЕКУ НАТПРЕВАР — КОН ПОВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ**

Од правилникот и пропозициите за натпревар на текстилните работници на СР Македонија

Првиот натпревар на текстилните работници од СР Македонија има за цел да придонесе:

— за афирмирање на најдобрите текстилни работници од Републиката;

— за запознавање на производителите со новите научни сознанија и со техничките решенија во текстилната индустрија;

— за развој на творештвото меѓу работничката класа, што е посебно поттикнато од развојот на самоуправувањето и самоуправните социјалистички односи;

— за афирмирање на науката како непосредна производствена сила и за интегрирање на науката и производството;

— за меѓусебно запознавање и зближување на работничката класа, нејзино општествено и стручно афирмирање;

— за афирмирање на текстилната индустрија во Републиката, која има значајно место во сегашниот и идниот стопански развој.

Првиот натпревар на текстилните работници од Македонија ќе се реализира во овие натпреварувачки дисциплини:

1. натпревар во предење
2. натпревар во ткаење
3. натпревар во конфекционирање
4. натпревар во креативност и дезенирање.

Натпреварувачките дисциплини ќе дадат можност да се изрази продуктивноста во работењето, квалитетното производство, ефективното користење на производствените капаци

тети, намалувањето на трошоците на производството, творечкиот однос кон производството, креативниот однос, новите остварувања во дезенирањето.

Со овие аспекти првиот натпревар на текстилните работници од Македонија ќе претставува врвна производствена манифестација, со висок степен на технолошка подготвеност и примена на најновите сознанија на науката.

#### **Степени на натпреварувањето**

Натпреварувањето се одржува во работна организација, општина и република.

Временските интервали за собирање на резултатите на непрекинатото натпреварување, како и специфичните пропозиции за своите услови врз основа на овие правила ги утврдува работната организација. При тоа, временските интервали не треба да бидат подолги од три месеци за да се обезбеди поголема заинтересираност кај натпреварувачите.

Изборното натпреварување се спроведува според овие правила. Во работната организација се формира комисија која ќе го следи натпреварувачот.

Бидејќи услов за учество на републичко натпреварување е одржување на изборно натпреварување во работната организација, потребно е да се води евиденција за овие натпреварувања.

#### **Право на учество**

Право на учество на републичко натпреварување на текстилните работници имаат по двајца натпреварувачи од секоја дисциплина (област — фаза на работа) што ги освоиле првите и вторите места на изборното натпреварување во работната организација од текстилната гранка или дел од нејзина организација што се занимава со текстилна дејност.

Право на учество во сите степени на натпреварување имаат работници распоредени на квалификувани работни места.

Натпреварувањето се одвива:

- поединечно
- во екипи од по двајца натпреварувачи.

Екипите ги сочинуваат, покрај натпреварувачите, и раководството што ќе биде заедничко за повеќе екипи од една работна организација.

#### **Теоретски дел на натпреварувањето**

Теоретскиот дел на натпреварувањето ги опфаќа проверките на познавањето на стручната технологија и на самоуправувањето во организациите на здружениот труд:

- предмет за работа
- машини и прибор
- основи на производствениот процес
- општествено-политички систем
- општествено-политички заедници
- организации на здружениот труд
- самоуправување

#### **Практичен дел на натпреварувањето**

Практичниот дел на натпреварувањето се базира врз оценувањето на следните елементи:

- забележување на дефектите
- отстранување на помали грешки
- ракување со машините
- економичност и квалитет на производите.

#### **ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЊЕТО**

##### **Теоретски дел на натпреварувањето**

Овој дел на натпреварувањето е проверка на познавањето од технологијата и елементите на стручната од областите дефинирани под точка 1.5.1.

Теоретскиот дел на натпреварувањето се изведува и преку тестирање, пред практичкиот дел на натпреварувањето.

Со организацијата на овој дел од натпреварувањето раководи жири за оцена на резултатите по области.

##### **Практичен дел на натпреварувањето**

###### **Работно место**

Работното место е организирано врз затворен принцип и е обезбедено со:

- материјал
- прибор и
- техничка документација.

Пристапот на работното место е одредено од страна на организатор и се состои во следното:

Раководителот на Комисијата за следење и за контрола врши прозивка на смената на натпреварувачите во просторијата за натпреварувачи.

Формирањето на смените е извршено порано со извлекување на натпреварувачките броеви.

Потоа смената на натпреварувачите доаѓа на работните места.

# ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

## ЧОВЕК И ТЕКСТИЛ

### ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

#### **ЧОВЕК И ТЕКСТИЛ**

Во рамките на првиот натпревар на текстилните работници на СР Македонија, Photo сојузот на Македонија и фото клубот при Училишниот текстилен центар во Штип ја организираат изложбата на фотографии — ЧОВЕК И ТЕКСТИЛ —

Изложбата ќе биде отворена на 24 октомври 1976 год. во Уметничката галерија „Безистен“ Штип и ќе трае до 6 ноември 1976 година.

Photo сојузот на Македонија и фото клубот при Училишниот текстилен центар во Штип ги поканува сите гости и учесници на Првиот натпревар на текстилните работници да ја посетат изложбата — ЧОВЕК И ТЕКСТИЛ —, која низ фотографии ги документира постигањата на најбројниот дел од работничката класа во Републиката во развојот на текстилната индустрија.

Во ова издание ги публикуваме имињата на фото авторите и називот на нивните дела, застапени на првата изложба — Човек и текстил —.

Објавуваме и неколку фотографии од богатата колекција — Човек и текстил —.

#### СТАТИСТИКА

Ред. број	Име и место на организацијата	Пристигнато примено			
		Автори	Фотографи	Автори	Фотографи
1.	Фото клуб „Босна“ Добој	2	10	1	3
2.	Фото клуб „Натрон“ Маглај	6	31	4	11
3.	Фото клуб „Студент“ Скопје	9	21	4	5
4.	Фото клуб „Ријека“ Ријека	2	6	2	5
5.	Фото клуб „Нова Горица“ Нова Горица	1	6	1	5
6.	Фото клуб „Козјак“ Куманово	7	8	6	7
7.	Фото клуб „Суботица“ Суботица	1	2	1	2
8.	Фото клуб „Београд“ Београд	1	1	1	1
9.	Фото клуб „Стив Наумов“ Београд	1	1	1	1
10.	Фото клуб „Радовљица Радовљица	4	17	3	8
11.	Фото клуб „Валјево“ Валјево	1	3	1	3
12.	Фото клуб „Струмица“ Струмица	1	6	1	3
13.	Фото клуб „Ревија“ Осијек	1	5	1	4
14.	Фото клуб „Пиран“ Пиран	2	12	2	9
15.	Фото клуб „Ванчо Прке“ Штип	6	37	4	7
16.	Фото клуб „УТЦ“ Штип	5	15	5	11
17.	Самостојни излагачи	3	17	2	8
ВКУПНО:		53	198	40	93

Фото клуб „Босна“ — Добој

**Миленко Петровиќ**

1. Момчето од панаѓур
2. Жената од панаѓур
3. Пазарен ден

Фото клуб „Натрон“ — Маглај

**Никола Михелчиќ**

4. Договор
5. Семејство
6. Селанки

**Радивој Суђњевиќ**

7. Жена
8. Портретот на пријателот
9. Сама
10. Портрет

**Стојка Мичиќ**

11. Обичен човек
12. Два света

**Марјан Перновиќ**

13. Пензионер
14. Удавачо

Фото клуб „Студент“ — Скопје

**Славчо Толев**

15. Пеколна комедија 2

**Перо Белчев**

16. Сам
17. На пазарот

**Митко Момировски**

18. Бети

**Слободан Живковски**

19. Сончев хотел

Фото клуб „Ријека“ — Ријека

**Желимир Чернелиќ**

20. Модел

**Борислав Остојић**

21. Размислување пред излогот
22. Жената во црно
23. Во дворот
24. Праг 1975

Фото клуб „Нова Горица“ — Нова Горица

**Миленко Леган**

25. Покрај машината
26. Обрат А/З
27. Обрат — Ц
28. Детаљ II
29. Приделу I

Фото-кино клуб „Козјак“ — Куманово

**Бабановски Трајко**

30. Фереџето денес
31. Пренесување на занаетот

**Слободан Станковиќ**

32. Предилна

**Душко Јовановски**

33. Детаљ број 3

Крунислав Пешевски

34. Сестра

**Сречко Николовски**

35. Од свечената обврска

**Русомир Лазевски**

36. Пролетта дојде

Фото клуб „Суботица“ — Суботица

**Антал Сенци**

37. Во третата смена I
38. Во третата смена II

Фото клуб „Београд“ — Београд

**Огњен Бланжевиќ**

39. Миг

Фото клуб „Стив Наумов“ — Београд

**Драган Ивановиќ**

40. Излог

Фото клуб „Радовљица“ — Радовљица

**Ади Финк**

41. Покрај машината за шиење

**Иван Пипан**

42. Портрет на шивачка
43. Подвижна лента 1
44. Текстилен техничар

**Јанов Гнилшак**

45. Навиханка
46. Клобук
47. Барбара
48. Спроти светлоста

Фото кино клуб „Ваљево“ — Ваљево

**Воислав Јовановиќ**

49. Не може поефтино
50. Чекање на купувачи
51. Панаѓур II

Фото клуб „Струмица“ — Струмица

**Илија Илиевски**

52. Копнен
53. Часна сестра
54. Портрет на кројач

Фото клуб „Ревија“ — Осиек

**Желько Шепиќ**

55. Манекенка
56. Старица која плете
57. Манекенка II
58. Без наслов

Фото кино клуб „Пиран“ — Пиран

**Радован Чок**

59. Спомен 1
60. Спомен 2
61. Спомен 4
62. Заскрбљеност
63. Убава куќа 7

**Јана Јереша**

64. Сликарка
65. Каде? 76
66. Зуштена
67. Спомен на утрото

Фото кино клуб „Ванчо Прке“ —  
Штип

Миленковиќ Александар

68. Старост

Влахов Јани — Антич

69. Астибијанка

70. Секојдневие

Коџабашички Никола

71. По учинок во трудот

72. Врвни производ

73. Награден труд

Иванов Ангел

74. Љубовен занес

Фото клуб „УТЦ“ — Штип

Ристо Тасев — Доргут

75. Старица

76. Пркос

77. Еден миг на дождот

78. Белиот шал

79. Портрет МК

Силвана Костадинова

80. Контролор

Руди Јордев

81. Марија

Тоше Методиевски

82. Ткаачка

Ванчо Митев

83. Човек и памук

84. Оплеменилец

85. Предилки

Самостојни излагачи

Властја Симончиќ — Љубљана

86. Разговор

87. Уз музика

88. Вредни раце

89. Билјана платно белеше

90. Мајка

Зоран Чарапиќ

91. Загрепчанка

92. Гаково

93. Гаково I

Селектор на изложбата Живко Јаневски, мајстор на уметничката фотографија  
ЕФИАП.

**Награди:**

a) За колекција

Прва награда Гнилшак Јаков, Фото клуб „Радовљица“

Втора награда Пеган Миленко, Фото клуб „Нова Гораица“

Трета награда Јака Јереша, Фото клуб „Пиран“

b) За поединечни фотографии

Прва награда Јовановски Душко, за фотографијата — Детаљ број 3 —

Втора награда Огњан Блажевиќ, за фотографијата НИК —

Втора награда Ристо Тасев, за фотографијата — Белиот шал —

Трета награда Илија Илиевски, за фотографијата — Портретот на кројач —

Трета награда Желько Шепиќ, за фотографијата — Без наслов —

Трета награда Митко Момировски, за фотографијата — Бети —

v) Специјална награда на Фото сојузот на Македонија

Властја Симончиќ — Љубљана

г) Дипломи


1. Ванчо Митевски за фотографијата — Човек и памук —

2. Радивој Сужњевиќ за фотографијата — Портрет на пријателот —

3. Тоше Методиевски за фотографијата — Ткаачка —

4. Радован Чок за фотографијата — Убава куќа 7 —

5. Воислав Јовановиќ за фотографијата — Панаѓур II —



Страна 44  
Сеиди Антон:  
„Во трета смена“

Јана Јереша:  
„Замислена во нов декор“



Душко Јовановски:  
„Производствени детали“  
*ДЕТАЛ БР. 3*



Власти Симончий:  
„Мајка — свртена кон минатото“



Ристо Тасев — Доргут:  
„Белиот шал“



Пеган Миленко: „Со машина, а не со рака“

ИЗДАВА:

Народна техника на СР Македонија  
— Одбор за организирање натпревари на  
текстилни работници

РЕДАКЦИСКИ КОЛЕГИУМ:

Ристо Кадивков, Ристо Марковски, Благоја  
Николовски, Љубица Јосифовик, Илија Авра-  
мовски, Христо Крстевски, Стојан Троицки

УРЕДНИК:

Ристо Марковски

ТЕХНИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ:  
Александар Попов

ПЕЧАТЕНО ВО ГРАФИЧКИ ЗАВОД „ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ“ — СКОПЈЕ

